



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Страник 2 април 1962
Скопје
Број 11

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

32.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за шумите, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година.

У бр. 6

12 април 1962 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Народното собрание, на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стопанисување со шумите се врши според одредбите на Основниот закон за шумите и овој закон и според прописите донесени на основа нив.

За заштитните шуми и за шумите со посебна намена, одредени во член 3 од Основниот закон за шумите, важат одредбите на овој закон, доколку со посебни прописи не е поинаку одредено.

II ШУМСКОСТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ

Член 2

Шумскостопанско подрачје се образува според природните, економските и други услови за да се обезбеди единство и целина на подрачјето, економично искористување, интензивно одгледување и заштита на шумите и неговиот успешен развој.

Член 3

Шумскостопанско подрачје образува Извршниот совет по претходно прибавено мислење од соодветните народни одбори на општините и околиите и заинтересираните стопански организации и установи.

Член 4

Во актот за образување на шумскостопанско подрачје шумите и другите земјишта што се вклучуваат во него се означуваат по катастарски општини односно катастарски делови.

Член 5

Актот за образување на шумскостопанско подрачје се донесува на основа економско-техничката документација, која содржи особено:

1. попис на шумите и земјиштата што се вклучуваат во шумскостопанското подрачје;

2. податоци за состојбата на шумите и земјиштата што се вклучени во шумскостопанското подрачје, можниот обем на сеча, видот и обемот на шумско-културните работи и мерките што треба да се преземат; и

3. податоци за просечниот годишен приход што се очекува.

Член 6

Шумите и шумските земјишта во општествена сопственост во рамките на шумскостопанско подрачје, ги доделува во целост на користење на една од постојните стопански организации, со нејзина согласност, народниот одбор на општината на чие подрачје се протега шумскостопанското подрачје или за таа цел тој може да основа посебна стопанска организација.

Кога шумите и шумските земјишта од претходниот став се протегаат на подрачјето на две или повеќе општини односно околии, доделувањето го вршат спогодбено народните одбори на општините односно околиите, а ако не се спогодат — народниот одбор на околицата односно Извршниот совет.

III СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ГРАЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ

Член 7

Шумата во граѓанска сопственост што се наоѓа во шумскостопанско подрачје, а која сопственикот не ја доверил на стопанисување на задруга или друга стопанска организација на основа договор за кооперација или друг договор, советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината ја доверува на стопанисување на стопанската организација што стопанисува со шумите во општествена сопственост на тоа подрачје по нејзино барање и ако нема услови за спроведување на аранжација на таа шума.

Член 8

Шумата во граѓанска сопственост што сопственикот не ја доверил на стопанисување на задруга или друга стопанска организација на основа договор за кооперација или друг договор, советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината, може да ја довери на стопанисување на стопанска организација со нејзина согласност ако:

1. сопственикот не ги извршува пропишаните мерки за заштита на шумите од штетни инсекти, растителни болести и пожари;

2. сопственикот стопанисува со шумата на начин што ја загрозува трајноста на шумското производство или опстанокот на шумата;

3. се предвидува шумата да се замени со интензивен шумски насад или плантажа, а сопственикот одбие да го изврши тоа.

Член 9

Со актот за доверување на шума во граѓанска сопственост на стопанска организација се одредува и рокот за кој се доверува тоа стопанисување.

Рокот од претходниот став е долгорочен и неговото траење се одредува во сообразност со намената за која е извршено доверувањето.

Член 10

Сопственикот на шумата што е доверена на стопанисување на стопанска организација има право:

1. на сеча на дрво за непосредните потреби на неговото селско домаќинство;

2. да собира сува шума и мов, како и да користи други шумски производи за потребите на своето земјоделско стопанство под условите одредени со овој закон;

3. на дел од цената на дрвото на пењушка и другите шумски производи, кој не може да биде помал од половината од тој износ.

Правата од претходниот став поблиску се утврдуваат со договорот склучен помеѓу сопственикот на шумата и стопанската организација, со тоа што правата од точка 1 и 2 на сопственикот можат да му се обезбедат и од друга шума.

Доколку не се постигне согласност за склучување договор од претходниот став, правата на сопственикот поблиску ги одредува органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

IV ПРИДОНЕС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ ВО ГРАЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ

Член 11

За дрво пресечено во шума во граѓанска сопственост, освен за дрвото за непосредните потреби на земјоделското стопанство на сопственикот, се плаќа придонес за унапредување на шумите во граѓанска сопственост по норма од вредноста на пресеченото дрво, чии рамки ги пропишува Извршниот совет.

Нормата од претходниот став ја одредува народниот одбор на општината.

Основа за пресметување на придонесот е прометната вредност на пресеченото дрво што ја одредува советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината по видови на дрвја и сортименти што можат да се добијат од пресеченото дрво.

Член 12

Придонесот го наплатува народниот одбор на општината на начинот што се утврдува со актот за одредување на нормата. Со тој акт се определува и начинот на управување со средствата од придонесот.

Средствата од придонесот се водат на одделна сметка во банката.

Член 13

Средствата од придонесот се користат за унапредување на шумите во граѓанска сопственост, и тоа за: одгледување, заштита, обнова и реконструкција на шумите, уредување на шумите, изградба на шумски комуникации, згради и други објекти, студии и истражување, изработка на елаборати и слично.

V СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ НАДВОР ОД ШУМСКОТО СТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ

Член 14

Со дробаците (шикарите, деградираните и другите шуми и шумските земјишта, долини, крш и сл.) во општествена сопственост што се надвор од шумскостопанско подрачје, стопанисува народниот одбор на општина преку свој орган односно установа, а стопанисувањето може да го довери на стопанска организација односно установа со нејзина согласност.

Член 15

Оспособување на шумите и шумските земјишта од претходниот член за редовно шумско производство се врши на основа перспективна програма и годишен план за извршување на перспективната програма.

Член 16

Перспективната програма и годишните планови ги донесува органот, установата односно организацијата што стопанисува со тие шуми и шумски земјишта.

Перспективната програма ја одобрува народниот одбор на општината, а годишните планови — советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 17

Приходите од шумите од член 14 на овој закон му припаѓаат на оној што стопанисува со нив.

Трошоците за извршувањето на мерките предвидени со перспективната програма и годишните планови, што не можат да се покријат со приходите од претходниот став, се обезбедуваат од средствата на политичко-територијалните единици.

VI КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

Член 18

Одбирање и обележување на стеблата за сеча (дозначување) во шумите во граѓанска сопственост што не им се доверени на стопанисување на стопански организации (приватни шуми), врши органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Дозначувањето во шумите со кои стопанисуваат стопански и други организации, установи односно државни органи (организации) го вршат тие организации.

Член 19

Копачење на шуми, доколку не се загрозуваат заштитните функции на шумата, може да се врши ако ископаченото земјиште се користи за подигање на објекти или за култура што трајно дава поголема корист.

Копачење во приватни шуми се врши по одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината на основа стручно-техничка документација.

Во одобрението од претходниот став се одредува целта и рокот во кој ќе се изврши копачењето.

Член 20

Чиста сеча на шуми, што не е предвидена со шумско-стопанската основа, може да се врши ако не постои опасност од деградирање, смивање и одронување на земјиштето, како и од појава на лавини и тоа во случаите кога:

1. поголем број стебла е оштетен од штетни инсекти, растителни болести или други елементарни непогоди;

2. тоа е потребно за внесување повредносни или брзорасни видови дрвја, односно за воведување подобра форма на одгледување.

Чиста сеча во приватни шуми се врши по одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината на основа програма за чиста сеча.

Со одобрението од претходниот став се одредува начинот на спроведувањето на чистата сеча и рокот за пошумувањето.

Член 21

Сеча на ретки видови дрвја е забранета.

По исклучок ретки видови дрвја можат да се сечат со одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината ако се суви и оштетени во толкава мерка што им престои непосредно сушење или претставуваат легло на зараза или штетни инсекти.

Народниот одбор на општината ќе ги одреди видовите на ретките дрвја од став 1 на овој член.

Член 22

Пасење и желедење во шуми може да се врши ако со тоа не се загрозува одгледувањето и опстанокот на шумите.

Советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината одредува во кои приватни шуми може да се врши пасење и желедење, во кое време, под кои услови, за кои видови добиток и бројот на грлата.

Член 23

Кастрење на шуми за лисник е забрането.

Член 24

Сува шума и мов во шуми може да се собира ако тоа не се одразува штетно на производната способност на шумското земјиште или ако не се отежнува обновувањето и одгледувањето на шумите.

Советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината одредува во кои приватни шуми може да се собира сува шума и мов.

Член 25

Смоларење во приватни борови шуми може да се врши по одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината на основа програма за смоларење што ја утврдува советот надлежен за рабо-

тите на шумарството на народниот одбор на општината.

VII ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ

Член 26

Со цел да се заштитат шумите од пожар, паљење на отворен оган во шума и во непосредна близина на шума може да одобри организацијата што стопанисува со шумата односно органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината за приватните шуми.

Член 27

Организацијата што стопанисува со шумата односно сопственикот на приватна шума, со цел да се заштити шумата од пожар, штетни инсекти, растителни болести, елементарни непогоди и други штети, е должна да преземе соодветни мерки (шумски ред).

Член 28

Организацијата што стопанисува со шуми и плантажи, како и сопственикот на приватна шума, се должни да ја контролираат здравствената состојба на шумите и плантажите и за појава на штетни инсекти и растителни болести да го известат органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 29

Заштитата на шумите од противправно користење и други оштетувања (чување на шуми) ја врши организацијата што стопанисува со шумата.

Член 30

За противправно користење и други оштетувања на шуми се плаќа надоместок за штетата причинета во шумата според ценовникот што го пропишува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Член 31

Чуварите на шуми имаат право на бесплатна службена облека и обувки што им ја обезбедува организацијата со која се во работен однос.

Облеката е еднообразна за територијата на Народна Република Македонија.

Член 32

Организацијата што стопанисува со шумата е должна на чуварите на шуми што живеат во шумата да им обезбеди бесплатен стан и огрев, како и бесплатно користење на земјиште за земјоделски култури до 1 хектар.

Обемот на правата од претходниот став го утврдува организацијата со која чуварот е во работен однос.

Член 33

Поблиски прописи за заштита на шумите во смисла на член 27 и 29 од овој закон, како и за службената облека и обувки на чуварите на шумите, донесува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Прописите од претходниот став во однос на заштитата на шумите од пожар се донесуваат во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи

VIII ЗАШТИТНИ ШУМИ И ШУМИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА

Член 34

Шума прогласува за заштитна односно за шума со посебна намена народниот одбор на општината.

Кога шумата што се прогласува за заштитна односно за шума со посебна намена се протега на подрачје на две или повеќе општини односно околии, прогласувањето го вршат спогодбено народните одбори на општините односно околиците. Ако тие не се спогодат прогласувањето го врши народниот одбор на околицјата односно Извршниот совет.

За шумите што ќе се наменат за научни истражувања и настава прогласувањето го врши Извршниот совет.

Органите од претходните ставови прогласувањето го вршат по своја иницијатива или по предлог на заинтересираните органи односно по барање на заинтересираните установи или организации.

Член 35

Со заштитни шуми и со шуми со посебна намена се стопанисува односно управува така што да се обезбеди остварувањето на намената заради која шумата е прогласена за заштитна односно за шума со посебна намена.

Начинот на користењето на шумите во смисла на претходниот став се одредува со актот за прогласување на шумата за заштитна односно за шума со посебна намена.

Член 36

Со заштитна шума односно со шума со посебна намена стопанисува односно управува државен орган, установа, стопанска или друга организација што со таа шума стопанисувала до нејзиното прогласување.

Ако шумата прогласена за заштитна односно за шума со посебна намена се наоѓа во шумскостопанско подрачје, органот надлежен за образување на шумскостопанското подрачје, по барање на организацијата што стопанисува со шумите и земјиштата во шумскостопанското подрачје, е должен да ја издвои шумата од тоа подрачје.

Органот што ја прогласил шумата за заштитна односно за шума со посебна намена, шумата од претходниот став ја доверува на стопанисување односно управување на заинтересирана организација односно установа или за таа цел може да основа посебна установа.

По исклучок од претходниот став органот што ја прогласил шумата може со неа да стопанисува односно управува преку свој орган.

Член 37

Со заштитна шума односно со шума со посебна намена во граѓанска сопственост, стопанисува сопственикот и ја користи на начинот одреден со актот за прогласување.

Член 38

Ако приходите остварени од шумата прогласена за заштитна не можат да ги покријат трошоците за стопанисувањето, разликата во средствата ја обезбедува организацијата односно установата по чие барање е извршено прогласувањето. Во сите други случаи разликата ја обезбедува органот што го извршил прогласувањето.

За шумите со посебна намена разликата од претходниот став ја обезбедува органот што го извршил прогласувањето.

IX ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ДРВО

Член 39

Со примарна преработка на дрво може да се занимава претпријатие или погон, кое, покрај општите услови за основање на претпријатија, исполнува и одредени технички услови.

Техничките услови ги пропишува Извршниот совет.

X УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 40

Шуми во општествена сопственост се шумите што по која било правна основа станале општествена сопственост, како и оние за кои некое лице не прибавило право на сопственост по законски пат.

Член 41

Границите на шумите во општествена сопственост ги утврдува општинска комисија за утврдување границите на шумите.

Комисијата од претходниот став ги расправа и имотните односи што ќе настанат во текот на постапката за утврдување границите на шумите во општествена сопственост.

Член 42

Со решението на комисијата се утврдува општествената сопственост на шумата и нејзините граници.

Против решението од претходниот став заинтересираното лице може да изјави жалба до органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи на народниот одбор на околицјата во рок од 60 дена од денот на објавувањето на решението на огласната табла на народниот одбор на општината или на месната канцеларија.

Против решението на второстепенниот орган не може да се води управен спор.

Член 43

Лицето што смета дека со правосилното решение за утврдување границите на шумите во општествена сопственост му е повредено правото на сопственост, може пред надлежниот редовен суд да покрене спор за сопственост.

Член 44

Решението на Комисијата е извршен наслов за спроведување на соодветни уписи во таписките книги и за спроведување на измените во катастарските книги.

Измена на утврдените граници на шуми може да се врши само на основа правосилна судска пресуда.

Член 45

Постапката за утврдување границите на шумите ќе се заврши најдоцна до крајот на 1963 година.

Член 46

Поблиски прописи за утврдување границите на шумите во општествена сопственост донесува Извршниот совет.

XI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Стопанска организација, општествена организација, установа и друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ако стопанисува со заштитна шума или со шума со посебна намена спротивно на начинот на користење одреден со актот за прогласување на таа шума за заштитна односно за шума со посебна намена (член 35 став 2).

Член 48

Стопанска организација, општествена организација, установа и друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 20.000 до 300.000 динари ако:

1. не го извести органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината за појава на штетни инсекти и растителни болести во шумите и плантажите со кои стопанисува (член 28);

2. не воведи и не одржува шумски ред (чл. 27).

За прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската и друга организација, установа или друго правно лице со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 49

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок лицето кое:

1. врши или дозволи сеча на шума без претходно дозначување (член 18);

2. врши копачење на шума спротивно на член 19 од овој закон;

3. врши чиста сеча спротивно на член 20 од овој закон;

4. врши пасење и желедење спротивно на член 22 од овој закон;

5. врши кастрење на шума за лисник (член 23);

6. собира сува шума и мов спротивно на член 24 од овој закон;

7. врши смоларење спротивно на член 25 од овој закон;

8. пали отворен оган во шума или во непосредна близина на шума спротивно на член 26 од овој закон;

9. не го извести органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината за појава на штетни инсекти и растителни болести во шумите и плантажите со кои стопанисува (член 28);

10. не воведи и не одржува шумски ред (чл. 27);

11. шумата прогласена за заштитна или за шума со посебна намена не ја користи на начинот одреден со актот за прогласување (член 37).

Член 50

За прекршок од член 49 став 1 точка 1, 2, 3, 5, 6 и 7 на овој закон, покрај казната може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и предметите настанати со извршувањето на прекршокот.

XII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

До образувањето на шумскостопански подрачја со шумите и шумските земјишта стопанисуваат органите, установите односно стопанските организации што со тие шуми стопанисувале до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 52

Шумите прогласени за заштитни или за шуми со посебна намена според досегашните прописи остануваат како такви и по влегувањето во сила на овој закон.

Член 53

Роковите за сообразување на постојните и за донесување на нови шумскостопански основи ги одредува Извршниот совет.

Член 54

Годишните планови за стопанисување со шумите мораат да ги содржат шумскостопанските задачи во врска со обновата, одгледувањето и користењето на шумите, што треба да се извршат за една година.

Годишните планови за стопанисување со шумите ги изготвуваат и донесуваат организациите што стопанисуваат со тие шуми, а ги одобруваат органите надлежни за одобрување шумскостопанските основи според Основниот закон за шумите.

За изготвувањето на годишни планови за другите шуми се грижи органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 55

Народните одбори актите, за чие донесување се овластени со овој закон, ги донесуваат со рамноправно учество на обата собора.

Член 56

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57, 31/58 и 5/60);

2. Уредбата за контрола на движењето на главните шумски производи („Службен весник на НРМ“ бр. 21/56) и поблиските прописи донесени на основа на неа;

3. Уредбата за колективна сеча на дрво во шуми што се во општествена сопственост („Службен весник на НРМ“ бр. 21/56);

4. Уредбата за смоларење („Службен весник на НРМ“ бр. 32/56) и поблиските прописи донесени на основа на неа.

Поблиските прописи донесени на основа Законот за шумите остануваат во сила до донесувањето на поблиски прописи на основа Основниот закон за шумите и овој закон, доколку не се во спротивност со нивните одредби.

Член 57

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

33.

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПО-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ
ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година.

У бр. 8
12 април 1962 година

Претседател	Претседател
на Народното собрание,	на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р.	Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ
ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Средствата за јавните патишта што се формираат од надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила; данокот на промет на моторните возила во граѓанска сопственост; данокот на промет од транспортните услуги извршени со возилата во граѓанска сопственост, паричните казни за прекршоците на одредбите од сообраќајните прописи; паричните казни за прекршоците на одредбите на Основниот закон за јавните патишта; паричните казни за стопанските престапи, според одредбите на Законот за претпријатијата за патишта и другите извори на приходи определени со посебни прописи се распределуваат, и тоа:

на Народна Република Македонија	60%
на околиите	10%
на општините	30%

Средствата за патишта што се формираат од надоместоките што се плаќаат за друмски запрежни возила се распределуваат, и тоа:

на Народна Република Македонија	10%
на околиците	30%
на општините	60%

Член 2

За друмски запрежни возила, без оглед на сопственоста се плаќа годишен надоместок за одржување на јавните патишта.

Висината на надоместокот од претходниот став за одделните видови возила ќе ја определи Извршниот совет.

Член 3

Ако регистрација на друмското запрежно возило се врши во второто полугодие на годината, се плаќа надоместок во износ од 50% од годишниот надоместок определен во смисла на член 2 став 2 од овој закон.

Член 4

За друмските запрежни возила што ќе се отуѓат во текот на годината, новиот имател на возилото се ослободува од плаќање на надоместок за времето за кое поранешниот имател го платил.

Член 5

Народните одбори на општините можат, за одржување на улиците во градските да употребат една половина од средствата што ги остваруваат општините на основа став 1 од член 1 на овој закон и една шестина од средствата што ги остваруваат општините на основа став 2 од член 1 на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1-I-1962 година.

34.

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за фондовите за патишта, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година.

У бр. 7
12 април 1962 година

Претседател	Претседател
на Народното собрание,	на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р.	Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА

І ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Фондови за патишта се основаат за располагање со средствата наменети за одржување, реконструкција и изградба на јавните патишта.

Член 2

Фонд за патишта (во натамошниот текст: фонд) може да основа секоја политичко-територијална единица.

Републички фонд основа Извршниот совет.

Скопски и општински фонд основа народниот одбор на околијата односно општината со рамноправно учество на обата собора.

Две или повеќе политичко-територијални единици, можат да основаат заеднички фонд. Меѓусобните односи на основачите на заедничкиот фонд се уредуваат со договор.

Политичко-територијалната единица што не основа фонд, средства за одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта ќе предвиди во својот буџет, а со нив таа ќе располага според

одредбите на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, Законот за претпријатијата за патишта и според другите прописи што го одредуваат располагањето со средствата наменети за одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта.

Член 3

Фондот за патишта има својство на правно лице.

Член 4

Фондот има правила кои содржат поблиски одредби на неговите задачи, организацијата и начинот на работата.

Правилата на фондот ги донесува управниот одбор на фондот, а ги потврдува основачот.

Член 5

Фондот работи според одредбите на Законот за претпријатијата за патишта, овој закон и другите прописи што го одредуваат располагањето со средствата на политичко-територијалните единици наменети за одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта, како и според одредбите на своите правила.

Член 6

Одредбите на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи ќе се применуваат и на фондот, доколку со овој закон не е инаку одредено.

II. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

Член 7

Средствата на фондот се образуваат од:

1. средствата што ќе и припаднат на политичко-територијалната единица што го основала фондот, според член 28 од Законот за претпријатијата за патишта;
2. средствата што за одржување, реконструкција и изградба на јавните патишта ќе ги намени политичко-територијалната единица;
3. од каматата на средствата на фондот вложени кај банката;
4. кредити;
5. други приходи.

Средствата на фондот се уплатуваат и се водат на посебна сметка кај банката преку која се извршува буџетот на политичко-територијалната единица.

Член 8

Приходите и расходите на фондот се утврдуваат со финансискиот план на фондот.

Средствата на фондот можат во текот на годината да се трошат само до висината на остварените приходи.

Член 9

Средствата на фондот можат да се користат само за одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта.

Средствата на фондот првенствено ќе се користат за одржување на патиштата кога претпријатијата за патишта односно установите или органите на управата на народниот одбор на општината, на кои им е доверена грижата за јавните патишта, не можат со своите средства да ги одржуваат патиштата во состојба што овозможува безбеден сообраќај.

Средствата на фондот се користат според финансиска претсметка, а во сообразност со смерниците на основачот на фондот.

Член 10

Фондот непосредно склучува договор со организациите на кои им е доверена грижата за јавните патишта за видот и обемот на работите за одржување на патиштата, како и за условите на плаќањето надоместок за овие работи.

Под организација, во смисла на одредбите од претходниот став, се подразбираат претпријатијата за патишта, установите и органите на кои, според постојните прописи им е доверена грижата за јавните патишта.

Член 11

Со актот за основање на фондот може да се одреди тој да врши права и должности на инвеститор во работите на реконструкцијата или изградбата на јавни патишта што се финансираат од средствата на фондот.

Член 12

Средствата на Републичкиот фонд служат за финансирање работите на патиштата од I и II ред, на околските фондови — на патиштата од III ред, а на општинските фондови — на патиштата од IV ред.

III. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

Член 13

Со фондот управува управен одбор.

Член 14

Управниот одбор на фондот се состои од членови што ги именува основачот и членови што ги делегираат, како свои претставници, стопанските и други организации, кои се заинтересирани за состојбата на јавните патишта и сообраќајот на нив, а се означени во актот за основање на фондот.

Најмалиот број членови на управниот одбор на фондот се определува со актот за основањето на фондот.

Член 15

Управниот одбор:

1. донесува правила на фондот;
2. донесува финансиски план и завршна сметка на фондот;
3. одлучува за заклучување на кредити;
4. ги утврдува условите за јавно наддавање за работите на изградбата и реконструкцијата на јавните патишта;
5. му поднесува на основачот на фондот извештај за работата и состојбата на фондот; и
6. врши и други работи што му се ставени во делокруг со закон и правилата на фондот.

Член 16

Наредбодавното право за извршување на финансискиот план на фондот и претставувањето и застапувањето пред трети лица на фондот го врши претседателот на управниот одбор на фондот, ако со правилата на фондот не е поинаку определено.

Административните работи на фондот ги врши органот на управата надлежен за работите на со-

браќајот на политичко-територијалната единица што го основала фондот.

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

35.

На основа член 42 од Основниот закон за финансирање на школството, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИ- СКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕ- СТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1962 ГОДИНА

I. Се дава согласност на финансискиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1962 година и тоа:

A. ПРИХОДИ

	динари
1. Пренесени средства од 1961 год.	349.487.000
2. Учество во придонесот за општествените фондови за школство — — — — —	350.000.000
3. Учество во придонесот за општествените фондови за школство што го плаќаат приватните дуќани — — — — —	5.000.000
4. 3% од делот на придонесот за буџетите од личниот доход што ѝ припаѓа на Народна Република Македонија — — — — —	109.620.000
5. 15,46% од учеството во заедничките приходи — дел за републичкиот буџет и во сојузната дотација што му припаѓа на буџетот на Народна Република Македонија — — — — —	1.526.000.000
6. Вратени кредити — — — — —	60.000.000
7. Дотации од Сојузниот општествен фонд за школство за финансирање на инвестициите — — — — —	230.000.000
8. Дел од средствата за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја што му се доделува на Фондот — — — — —	350.000.000

Вкупно приходи: 2.980.107.000

B. РАСХОДИ

	динари
1. Финансирање на школите чиј основач е Народна Република Македонија — — — — —	1.741.000.000
а) основна дејност:	
— на универзитетот — — — — —	1.202.000.000
— на вишите школи — — — — —	324.000.000

б) Инвестиции — — — — —	215.000.000
2. Помози на општинските општествени фондови за школство за изградба и опрема на училиштата — — — — —	810.066.000
а) текушто финансирање — — — — —	421.000.000
б) обврски од 1961 година — — — — —	359.066.000
в) набавка на нагледни средства за основни училишта — — — — —	30.000.000
3. Кредити на општинските општествени фондови за школство за изградба и опрема на основните училишта — — — — —	319.856.000
а) текушто финансирање — — — — —	240.000.000
б) обврска од 1961 година — — — — —	79.856.000
4. Студии, конкурси и проекти на училишни објекти — — — — —	5.000.000
5. Манипулативни трошоци на фондот — — — — —	1.500.000
6. Оперативна резерва — — — — —	102.685.000
а) од кои ќе се обезбеди посебен републички додаток според прописите на Извршниот совет — — — — —	30.000.000
б) нераспределена резерва — — — — —	72.685.000

Вкупно расходи: 2.980.107.000

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Број 0102-139

12 април 1962 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Георгиевски, с. р.

36.

На основа член 42 од Основниот закон за финансирање на школството, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1961 ГОДИНА

I. Се дава согласност на Завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1961 година и тоа за:

A. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

	динари
1. Придонес за општествените фондови за школство — — — — —	273.460.216

2. Дел (процент) од вкупните приходи на Народна Република Македонија што ѝ припаѓаат според Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи — — — — — 1.225.910.000
3. Дел (3%) од придонесот за буџетите од личниот доход што ѝ припаѓа на Народна Република Македонија — — — — — 109.497.841
4. Дотација од буџетот на Народна Република Македонија за основната дејност на школите — — — — — 50.000.000
5. Дотации од други општествени фондови за инвестиции — — — — — 128.240.000

Вкупно остварени приходи — 1.787.108.057

Б. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

динари

1. За основна дејност на школите 1.274.350.000
2. За инвестиции — — — — — 187.934.116
3. За кредити на други општествени фондови за школство за изградба на основни училишта 154.597.738
4. Оперативна резерва — — — — — 25.512.836
5. Манипулативни трошоци — — — — — 3.783.776

Вкупно остварени расходи: 1.642.478.466

В. За пренос во 1962 г. 144.629.591

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Број 0102-140

12 април 1962 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на произво-

дителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Георгиевски, с. р.

37.

На основа член 28 став 2 и член 39 точка 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, по ислушувањето на Извештајот на Комисијата за подготвување нацрт на нов Устав на Народна Република Македонија, Народното собрание на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На Народното собрание на Народна Република Македонија, избрано на 23 и 27 март 1958 годи-

на, му се продолжува мандатот поради донесување на нов Устав на Народна Република Македонија, а нејмногу за една година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Број 0102-144

12 април 1962 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на произво-

дителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Георгиевски, с. р.

38.

На основа член 4 став 2 од Законот за придонесот на општествените инвестициони фондови. Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I

Во Одлуката за придонесот на Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 23/61), во точката I, на крајот, нормата „10%“ се заменува со норма „20%“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

Народно собрание

на Народна Република Македонија

Број 0102-141

12 април 1962 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател

на Соборот на произво-

дителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Георгиевски, с. р.

39.

На основа член 80 став 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на основа претресот по Извештајот на Извршниот совет за 1961 година, на Триесетипрвата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 11 април 1962 година ја донесе следната

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА 1961 ГОДИНА

Народното собрание на Народна Република Македонија го усвојува Извештајот на Извршниот совет за 1961 година.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**
Број 0102-246
11 април 1962 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

✓ 40.

Народното собрание на Народна Република Македонија на Триесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 12 април 1962 година, врз основа на Извештајот на Вишиот стопански суд на НР Македонија, за проблематиката на стопанските организации согледана низ работата на стопанските судови во 1960 и 1961 година како и врз основа на претресот по тој извештај, ја донесе оваа

ПРЕПОРАКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СТОПАНСКОТО ДЕЛУ- ВАЊЕ И ОДНОСИТЕ ВО МЕЃУСЕБНОТО РАБО- ТЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Стопанските организации во изминатите две години во меѓусебното деловно општење, покрај успехите, пројавија слабости и пропусти, кои му нанесоа штета на стопанството во целина и на стопанските организации поодделно. Стопанските организации што ги остварувале своите права преку судовите, биле изложени на непотребни трошоци, што имаше свое негативно дејство врз формирањето на личните доходи на трудбениците и животниот стандард на работните луѓе во целина. Тие појави придонесоа за кршење на социјалистичките општествени норми во делувањето. Како резултат на ваквите појави доаѓа и до слабости од субјективна природа како што се: недоволна одговорност на факторите во колективот, сè уште недоволна општествена одговорност на органите на работничкото самоуправување, нередовно запознавање на колективот со положбата на стопанската организација, толерантен однос кон носителите на несоцијалистичките појави во работењето, слаба општествена контрола на соборите на производителите и др.

Во работата на стопанските судови, има случаи на недоволно брзо решавање на стопанските престапи, како и случаи на блага и неефикасна каз-

нена политика, особено во однос на одговорните лица.

Врз основа на напред изнесените констатации, и на основа член 45 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на НР Македонија и член 182 став 6 од Деловникот на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија — Соборот на производителите

ПРЕПОРАЧУВА

1. Органите на работничкото самоуправување управувајќи со општествените средства треба со поголема одговорност да ги решаваат проблемите од меѓусебните односи што произлегуваат од деловните контакти во производството и размената. Тие треба во своето работење да го издигаат на повисок степен социјалистичкиот деловен морал.

Органите на работничкото самоуправување многу повеќе внимание да му посветат на материјално-финансиското работење на своите стопански организации. Во таа насока треба да се зголеми општествената одговорност. Слабостите и недостатоците, како што се: меѓусебното кредитирање, неликвидноста, неодговарање на своите обврски, несоцијалистички тенденции во меѓусебната размена, оптоварување на стопанската организација со неоправдани трошоци, ненормално работење на стопанските организации поради блокирање на жиро-сметките, нездрави односи помеѓу деловните партнери што се одлучиле на кооперација во производството и пласманот на стоката и др. — треба систематски да се отстрануваат, користејќи се притоа со сите инструменти на нашиот самоуправен механизам во стопанската организација и комуната.

2. Соборите на производителите на народните одбори да развијат поширока општествена контрола врз работата на стопанските организации со цел да се укажува на негативните појави и тенденции во меѓусебните односи на стопанските организации. Тие треба почесто да ги разгледуваат проблемите што произлегуваат од деловните односи во кои стапуваат стопанските организации во секојдневната работа и да преземаат потребни мерки за поттикнување на позитивните стремежи во производството и размената.

3. Народните одбори на околиците и народните одбори на поголемите општини да пристапат кон образување на комисији за општествен надзор, со цел да се обезбеди уште посистемна и поефикасна контрола над управувањето и користењето на општествените средства.

Народните одбори, исто така, да посветат поголема грижа врз работата на инспекциите во областа на стопанството и решавањето на нивните кадровски прашања.

4. Подобрувањето на стручниот состав како и морално-политичките квалитети на кадрите што се занимаваат со материјално-финансиските прашања во стопанските организации треба да биде постојана задача на органите на работничкото самоуправување.

5. Извршниот совет на Народното собрание да ги проучи прашањата и предлозите што произлегуваат од Извештајот и претресот на истиот во Со-

борот и неговите одбори и преземе потребни мерки за остварување на предлозите и сугестиите, чија реализација би придонесла за отстранување на согледаните слабости и недостатоци.

6. Стопанските судови во својата досегашна активност дадоа ценет придонес во решавањето на спорните прашања што произлегуваат од меѓусебните деловни односи на стопанските организации. Тие во својата идна работа треба да остварат почести контакти со органите на трудбеничкото самоуправање во стопанските организации, како и со соборите на производителите на народните одбори.

Број 0102-314

12 април 1962 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател

на Соборот на произво-
дителите,

Претседател

на Народното собрание,

Берко Темелковски, с. р. Лазар Колишевски, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-22939/3-61 од 20 февруари 1962 година, ја одобри промената на личното име на Емрулаи Цезаир, роден на 15 април 1923 година во село Добридол, Тетовска околија, од татко Селман и мајка Цемиле, и Емрулаи Шукрије, родена на 1 мај 1924 год. во село Добридол, Тетовско, од татко Елмаз и мајка Дудије.

Именованиот Цезаир во иднина ќе се служи со новото лично име Рамадани Идрис, а Шукрије во иднина ќе се служи со новото лично име Рамадани Фекрије.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (100)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2773/1 од 22 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Имери Риза, роден на 7 април 1927 година во село Речане, Тетовско, од татко Ружди и мајка Анифе, и Имери Шаније, родена на 28 август 1931 година во село Речане, Тетовско, од татко Шехит и мајка Цанфезаре.

Именованите во иднина ќе се служат со новото фамилијарно име Заими.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (103)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2334 од 16-II-1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановиќ Миодраг, роден на 13 јули 1934 година во гр. Приштина, од татко Коста и мајка Дра-

гица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (104)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2250/1 од 20 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Митов Владимир, роден на ден 21 октомври 1931 год. во Караманица, Кумановска околија, од татко Христо и мајка Стојна, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Димитров**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (105)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4921 од 17 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Тоневски Васиљак, роден на ден 20 јуни 1959 година во гр. Скопје, од татко Тоневски Ристо и мајка Тоневска, род. Драмалиева Евдокија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Васил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (107)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4361 од 26 март 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Иван, роден на 3 јуни 1933 година во гр. Скопје, од татко Јовановски Ганчо и мајка Горица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (108)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4675 од 17-III-1962 година, ја одобри промената на роденото име на Апостолов Петко, роден на ден 14 мај 1934 год. во с. Трстеник, Штипска околија, од татко Апостолов Стојан и мајка Параскева, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Цене**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (109)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2429/1 од 23 февруари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Каракашев Трајко, роден на ден 6 август 1955 год. во Гевгелија, од татко Михов Трајко и мајка Михова, род. Божинова Велика, а усвоен од Каракашев Никола и Каракашева Ѓургица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Митко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (110)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1822/2 од 17 март 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Андов Ристо, роден на ден 23 февруари 1941 година во гр. Неготино, Титоввелешка околија, од татко Дончо и мајка Нада, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Чучуков**.

Сваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (111)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2785/1 од 24 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мишевски Миливоје, роден на ден 7 ноември 1940 година во село Горобинци, Штипска околина, од татко Стојиман и мајка Анѓа, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Крстевски**. (112)

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-753 од 22 јануари 1962 година ја одобри промената на фамилијарното име на Героски Бранислав, роден на 1 мај 1936 година во гр. Прилеп, Битолска околина, од татко Томе и мајка Тодорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Михајловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (113)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4674 од 25 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Каревски Горѓи, роден на ден 12 јули 1958 година во гр. Битола, од мајка Вачлиоска Невена, а усвоен од Каревски Милан и Каревска Параскева, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Звонко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (114)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4531/1 од 17 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јанков Вуле, роден на 4 април 1938 година во с. Амзабегово, Штипска околина, од татко Коста и мајка Султана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Вангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (115)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО

Тужителот Бекири Арифов Ариф од село Руница, Кумановска околина, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Бекири Фериде, по татко Мухарем родена Шелма, од село Ново Село, општина Тешане, околина Добој, НР Б и Х, со последно место на живеење во село Руница, Кумановска околина, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Бекири Фериде во рок од 30 дена од објавувањето на свој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично во овој суд или да ја достави својата адреса. Во противен случај ќе ѝ биде одреден застапник на нејзин трошок.

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 182/61. (116)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Сколискиот суд во Гостивар е покрената оставинска постапка за расправување оставината на пок. Исакоски Антснја, бив. од с. Вруток, општина Гостивар, сколија Тетовска.

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување се поканува наследникот Доста, в.д. Јосиф Антески, да се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на рокот, ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија, судот ќе ја расправи оставината.

Од Околискиот суд во Гостивар, О. бр. 63/58. (101)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

По оставината на покојниот Радичевски Кристин Ристо, бивш од с. Љубојно, подигната е оставинска постапка.

Се повикуваат лицата: Борис Рајчовски, Сандра Милошевска и Велика Најдовска, сите од с. Љубојно, општина Ресенска, околина Охридска, сега со непознати адреси негде во САД, да се јават во Околискиот суд во Ресен за да дадат наследничка изјава, во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно оставината ќе се расправи во нивно отсуство.

Од Сколискиот суд во Ресен, О. бр. 5/57. (95)

По оставината на покојниот Дупенски Наумов Начо, бив. од с. Љубојно, е подигната оставинска постапка.

Се поканува лицето Стојан Начов Дупенски, од село Љубојно, општина Ресенска, околина Охридска, а сега со непозната адреса негде во САД, да се јави во Околискиот суд во Ресен за да даде наследничка изјава во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство.

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 14/56. (96)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 41/55, свеска II е запишано следното: Запатничкото претпријатие „Шар“, со седиште во Крушево, е ставено во редовна ликвидација.

За ликвидатор на претпријатието е назначен Сафа Никола, службеник во НО на општината Крушево, кој е овластен да го потпишува претпријатието во ликвидација.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 94/62. (320)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 06-4187 од 29-III-1961 год. е запишана во регистарот на социјалните установи на страна 7, рег. бр. 7, установата под назив: **Социјална установа „Мајчин дом“**, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на установата е: да збринува деца од 0—3 годишна возраст и тоа деца без обата родители, деца од болни родители од ТБЦ, деца најденчиња, мајки трудници и мајки социјално загрозуени.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Скопска околина бр. 23242 од 19-IX-1957 година.

Со установата управува управителот Кузмановска Милка.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за социјални грижи на НО на општината Идадија — Скопје.

Бр. 4187/3-1961 год. од Народниот одбор на општината Идадија. (1552)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Битола бр. 04-831 од 9-II-1962 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 58, ред. бр. 1, книга I, установата под назив: **Заштитна работилница за инвалиди „Социјален борец — Битола“**. Предмет на работењето на установата е: професионална рехабилитација и запослување на инвалиди во своите погони: картонажа, кожна галантерија, печатница, книговезница и погребална опрема.

Установата е основана од Околинскиот одбор на Сојузот на слепите — Битола, со решението бр. 120 од 2-IX-1961 година.

Со установата управува совет од 15 члена, управен одбор од 7 члена и управителот Топчиевски Јолев Методија, кој заедно со шефот на сметководството Нико Ташков Нака ќе ја потпишува работилницата.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Бр. 04-831/62 од Народниот одбор на општината Битола. (208)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-11220 од 15-IX-1961 год. е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 56, рег. бр. 56 следното: Душан Стојковски, досегашен шеф на сметководството на Институтот за туберкулоза на НРМ — Скопје, е разрешен од должност. За шеф на сметководството е назначен Стојко Трпевски, со решението бр. 04-1025/60.

Бр. 02-11220/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (1227)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Одделение за општа управа — Скопје бр. 02-2515 од 15-II-1962 година е извршена измена во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 51, рег. бр. 51 и е запишано следното:

1) Досегашниот назив на Централниот завод за заштита на народното здравје — Скопје се менува и ќе гласи: Републички завод за здравствена заштита — Скопје, согласно чл. 143 од Стпштиот закон за организацијата на здравствената служба („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/60);

2) Место досегашниот сметкопологач Јанковски Томе, овластена е да ја потпишува установата Нада Кучи, шеф на сметководството;

3) Решението бр. 12198 од 25-VII-1957 год. со кое е регистрирана установата останува во сила освен точките 3 и 7 кои се менуваат.

Бр. 02-2515/62 од Одделението за општа управа на НО на општината Идадија — Скопје. (209)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА СКОПЈЕ

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места со наставен и воспитен кадар во училиштата на територијата на оваа Општина за учебната 1962/63 година

1. УЧИЛИШТА СО МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТИВ НАУМОВ“	
наставник по предметот математика	1
наставник по предметот физика	1
наставник по предметот музичко воспитување	1
наставник по пред. општо техничко образование	1
наставник по предметот домаќинство	1

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

наставник по предметот математика — физика	1
наставник по предметот Историја — општество	1
наставник по предметот Опшотехничко образование	1

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ — БОРЧЕ“

наставник по предметот српски јазик	1
наставник по предметот француски јазик	1
наставник по предметот математика	1
наставник по предметот физика	1

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „НАУМ ОХРИДСКИ“ с. БУЛАЧАНИ

учители	1
---------	---

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“ с. ЦРЕШЕВО

учители	1
---------	---

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТЕФЕЈУЗ“

а) за паралелките со македонски наставен јазик:	
наставник по предметот математика	1
наставник по предметот биологија	1
наставник по предметот физика	1
наставник по предметот музичко воспитување	1
наставник по предметот опшотехничко образ.	1

б) за паралелките со турски наставен јазик:	
наставник по предметот турски јазик	1
наставник по предметот математика	1
наставник по предметот општотех. образов.	1
наставник по предметот хемија — биологија	1

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА“ со шиптарски наставен јазик

наставник по пред. запознавање на природата	1
наставник по предметот физика	1
наставник по предметот математика	1
наставник по предметот француски јазик	1
наставник по предметот историја	1

8. УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ“, село СИНГЕЛИК

а) за паралелките со македонски наставен јазик:	
1. село АРАЧИНОВО	
учители	2
2. село СИНГЕЛИК	
учители	2
б) за паралелките со шиптарски наставен јазик:	
1. село ОРЛАНЦИ	
учители	1
2. село МОЈАНЦИ	
учители	1
3. село АРАЧИНОВО	
учители	2
4. село СИНГЕЛИК	
учители	1
б) за паралелките со српски наставен јазик:	
1. село ОРЛАНЦИ	
учители	1

II. УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН

1. ГИМНАЗИЈА „ЦВЕТАН ДИМОВ“

професор по предметот македонски јазик	1
професор по предметот филозофија	1
професор по предметот англиски јазик	1
професор по предметот физика	1
професор по предметот физичко воспитување	1

2. УЧИТЕЛСКА ШКОЛА „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“

професор по предметот математика	2
професор или наставник по пред. музичко восп.	1
професор или наставник по пред. домаќинство	1
професор или наставник по пред. општотехн. обр.	1

3. МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ „КОЦЕ МЕТАЛЕЦ“

професор по предметот математика	2
професор по предметот физика	1
професор по предметот физичко образование	1
ДИРЕКТОР	1

4. ЕЛЕКТРОМАШИНСКИ СООБРАЌАЕН УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР

професор по предметот математика	5
професор или наставник по фискултура	1
професор или наставник по предвојничка обука	1
наставник или стручен учител по предметот техничко цртање	1
инженер по предметот машински елементи	2
инженер по предметот механика со отпорност	1
инженер по предметот основи на електротехн. и енциклопедија на електротехниката	1
инженер по предметот машинска енциклопедија	1
инженер по предметот механичка технологија	2
инженер по предметот парна машина	1

инженер по предметот електрични централи	1
инженер по предметот електрично осветление	1
Инструктори по пракса:	
а) електроотсек	9
б) сообраќаен	3
в) машински	3
УСЛОВИ:	

Кандидатите што ќе кандидираат за работното место директор треба да имаат висока или виша школска спрема, 5 години практика во струката и положен стручен испит.

За наставниот персонал во училиштата од II степен се бара висока школска спрема, положен стручен испит и над 5 години практика во струката.

За работните места во училиштата од прв степен се бара висока, виша или средна школска спрема, положен стручен испит и над 4 години практика во струката.

На наставниот персонал по стручно-теоретски и практичните предмети им следува одделен додаток.

Кандидатите што ќе конкурираат за работните места учители во училиштата во селата треба да имаат оформено средно образование — учителска школа. Истите ќе работаат со две паралелки, а за кое им припаѓа одделен додаток.

Заинтересираните кандидати треба да се јават до школските одбори. Молби можат да се поднесуваат до повеќе школски одбори, само во секоја молба кандидатот е должен да одбележи во која школа сака да биде примен.

Кон молбата треба да бидат приложени:

1. Податоци за движење во службата и документи со кои се потврдуваат причините поради кое се бара примањето во служба;

2. Документи за школски квалификации и стручност;

3. Оценувачки листови за последните три години ако не е прво назначување;

4. Сите документи предвидени по чл. 31 од ЗЈС за почетници во службата, а за останатите последното оценето решение.

Во молбата да се назначи точна адреса на кандидатот во времето од 15 до 25. VI. 1962 година.

Рок за пријавување на конкурсот е 31. V. 1962 година. (379)

Врз основа на Одлуката на Советот за просвета и култура на Народниот одбор на општината Драчево за распишување на конкурси за пополнување на слободните места за наставниот и воспитниот кадар во школите, Одделението за општа управа и спштествени служби на НОО — Драчево, објавува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места на наставниот и воспитниот персонал во школите од подрачјето на општината Драчево

I. Основно осумгодишно училиште „Климент Охридски“, с. Драчево

1. Наставник по математика	1
2. Наставник по историја	1
3. Наставник по музичко воспитување	1

II. Основно осумгодишно училиште „Кирил и Методија“, Ст. Зелениково

1. Наставник по српски јазик 1
2. Наставник по француски јазик 1
3. Наставник по математика 1
4. Наставник по историја и географија 1
5. Наставник по биологија 1

III. Основно осумгодишно училиште „Парпарими“, Студеничани

1. Наставник по македонски 1
2. Наставник по шиптарски 1
3. Наставник по француски 1
4. Наставник по математика 1
5. Наставник по историја и географија 1
6. Наставник по биологија 1

IV. Одделенски учители со изведување настава на македонски јазик

1. Основно училиште с. Батинци 1

V. Одделенски учители со изведување настава на шиптарски јазик

1. Основно училиште с. Г Количани 1
2. Основно училиште с. Драчевица 1
3. Основно училиште с. Вртекица 1
4. Основно училиште с. Палиград 1
5. Основно училиште с. Вражале 1
6. Основно училиште с. Алдинци, Црвена Во-
да — амбулантно 1
7. Основно училиште с. Смесница, Страхоја-
дица — амбулантно 1
8. Основно училиште, Дејковец, Тисовица —
амбулантно 1

Услови: за работните места под I — 1, 2, 3; II — 1, 2, 3, 4, 5; III — 1, 2, 3, 4, 5, 6, завршена виша педагошка школа. За работните места IV — 1, завршена учителска школа, а за работните места под V — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, завршена учителска албанска школа.

Под точка V — 4, 6, 7, 8, покрај останатите припадности, учителите добиваат и посебни додатоци за тешки услови.

Учителите што ќе изјават желба дека не сакаат да живеат во с. Драчево и Ст. Зелениково, месечните карти треба да ги обезбедат сами.

Потребните документи, комплетирани, треба да се достават до школскиот одбор на соодветното училиште. Молби што не ќе бидат комплетирани нема да се земаат во разгледување. (381)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за исполнување на следните работни места:

1. Еден лекар
2. Еден висококвалификуван кувар.

УСЛОВИ: Под точка еден завршен лекарски стаж, положен стручен испит и подолга работа во анти тбц установи, под точка втора квалификација за висококвалификуван кувар и подолга практика во здравствени или детски установи.

Настап на работа веднаш.

Личен доход по Правилникот на болницата.

(406)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I

— За еден наставник (во сите звања: редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент, предавач) за предметот Современ француски јазик;

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Германски јазик;

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Германска литература;

— За тројца наставници (во сите звања) за предметите Англиски јазик и Англиска литература;

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Општа историја на стариот век;

— За двајца асистенти при Групата за германски јазик и литература;

— За еден асистент при Групата за англиски јазик и литература;

— За еден асистент при Групата за англиски јазик и литература;

— За еден лектор по италијански јазик;

— За двајца лектори по англиски јазик;

II

Сообразно со законските одредби за преизбор:

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Нова српска книжевност;

— За еден наставник (во сите звања) за предметот Историски материјализам;

— За еден асистент по предметот Историја на македонскиот јазик;

— За еден асистент за предметот Современ македонски јазик;

— За еден асистент по предметот Општа историја на стариот век;

— За еден асистент по предметот Естетика;

— За по еден лектор: за словенечки јазик, за српскохрватски јазик, за француски јазик, за руски јазик, за албански јазик, за старогрчки јазик.

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, воколку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето во „Нова Македонија, односно до исполнување на местото.

III

— За шеф на Отсекот за финансиско-материјално работење, во звање сметководител.

Пријавите со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 јуни 1962 година, односно до пополнување на местото. (408)

РАДИО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден лекар од општа практика и
2. Еден пом. лекар.

УСЛОВИТЕ за плаќањето ќе се регулираат со Околинскиот завод за социјално осигурување.

Настап на работа 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“.

Молбите таксирани со таксена марка од 50 динари и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат во секретаријатот на Радио Скопје, секој ден од 7 до 14 часот.

Информации можат да се добијат секој ден од 7 до 14 часот во секретаријатот на Радио Скопје. (412)

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Правен референт.

УСЛОВИ: Правен факултет со постојеж судиски, односно адвокатски испит.

Покрај документите за стручната спрема, кандидатот кон молбата треба да приложи и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Настап на работа веднаш, а конкурсот ќе се продолжи до пополнувањето на работното место.

Плата по Правилникот за распределба на личниот доход. (382)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за упразнетото работно место референт по земјоделие и шумарство во Одделението за стопанство при Народниот одбор на општината Куманово

УСЛОВИ: Завршен земјоделско-шумарски факултет, положен стручен испит и 3 години практика на соодветни работи.

Овој конкурс има важност од 5-IV-1962 година и важи до 30-IV-1962 година.

Молбите со кратка биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, да се достават до Комисијата за службенички работи при НО на општината Куманово. (378)

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ИЗГРАДБА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРА „СКОПЈЕ“

објавува

К О Н К У Р С

за погодност на изводителите за изградба на Каптажата на врелото Рашче, во близина на село Рашче (ска 8 км од Горче Петров)

Понудите ќе се примаат 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“ преку пошта или со директно доставување. На доставените коверти да се стави ознака „Каптажа Рашче“.

Заинтересираните можат да ги разгледаат проектите и условите на лицитацијата во дирекцијата на претпријатието од 7—13 ч. секој ден, во службата Енергетика — соба бр. 201.

УСЛОВИ за учествување на конкурсот се:

1. претпријатието да има хидротехничари,
2. да е регистрирано за вршење на ваков вид работи,
3. во понудата да се даде список на објекти од ваков вид што досега понудувачот ги изведувал. (410)

СОДРЖИНА

	Страна
32. Указ за прогласување на Законот за шумите — — — — —	141
Закон за шумите — — — — —	141
33. Указ за прогласување на Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта — — — — —	146
Закон за распределба на средствата наменети за јавни патишта — — — — —	146
34. Указ за прогласување на Законот за фондовите за патишта — — — — —	146
Закон за фондовите за патишта — — — — —	146
35. Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1962 година — —	148
36. Одлука за давање согласност на завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1961 година — —	148
Одлука за продолжување мандатот на Наредното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	149
38. Одлука за изменување на Одлуката за придонесот на Републичкиот инвестиционен фонд — — — — —	149
39. Резолуција за Извештајот на Извршниот совет за 1961 година — — — — —	150
40. Препорака за подбрување на стопанското делување и односите во меѓусебното работење на стопанските организации — —	150